



Support to Enhancement, Sustainability and Development of an Active Civil Society

European`s Union IPA 2009 Component I TAIB National Programme



Скопје  
27.10.2014

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Porta  
објавува:

### ЈАВЕН ПОВИК

за избор за најдобра новинарска статија на темата  
**ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ**

Здружението на граѓани „Отворена Porta“ распишува јавен повик за избор за најдобра новинарска статија на темата ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ како дел од кампањата „**Крени го гласот против трговијата со луѓе**“ финансиски поддржана од Европска Унија. Оваа награда има за цел да придонесе во борбата против трговијата со луѓе со посебен фокус на трудова експлоатација, да ја зголеми јавната свест во однос на овој проблем посебно помеѓу младите и да придонесе во подобрување на идентификацијата.

Сите заинтересирани новинари од печатените, електронските и интернет медиумите, **најдоцна до 16ти април 2015**, имаат можност да аплицираат за наградата. Секој апликант може да поднесе една или повеќе статии објавени во периодот од **1 јануари 2014 до 15 април 2015 година**.

Новинарските статии треба:

- да ја обработуваат темата **трговија со луѓе** и да претставуваат автентично новинарско истражување спроведено од самиот автор;
- да претставуваат синтеза од повеќе проверени извори, а темата да биде обработена од различни агли;
- да имаат свое влијание врз јавноста и/или да предизвикале општествена акција
- да ги запазат етичките стандарди

За најдобрите новинарски статии ќе бидат доделени **парични награди** од:

- 1 награда 450 евра
- 2 награда 350 евра
- 3 награда 250 евра

Еден примерок во изворниот формат и 2 копии да се достават во Отворена Porta најдоцна до **16ти март 2015**:

- По пошта: Отворена Porta, Сава ковачевиќ 1а, 1000 Скопје

- По електронска пошта: [lastrada@lastrada.org.mk](mailto:lastrada@lastrada.org.mk)

- Или лично да се достават во Отворена Porta

Доколку ви се потребни дополнителни информации, контактирајте не на: 02 2700 107 или [lastrada@lastrada.org.mk](mailto:lastrada@lastrada.org.mk)

Контакт лице: Стојна А. Димишковска



Овој проект е финансиран  
од страна на Европската Унија